

СТРЕМЕЖ

Tendency

ЛИТЕРАТУРА + УМЕНОСТЬ + КУЛТУРА



1+2

2013

УДК 82+008+3

ISSN 0039-2294

СТРЕМЕЖ

Tendency

ЛИТЕРАТУРА + УМЕНОСТЬ + КУЛТУРА



СТРЕМЕЖ ГОД. 59 БР. 1-2 С.1-160 ПРИЛЕП 2013

ПРЕПЕВИ

ХЕЛЕН КОРДОНА

ПЕСНИ

Превод од английски:
Владимир Цветкоски

Хелен Кардона е американска поетеса, актерка, преведувачка и наставничка од француско потекло. Се школувала на Колеџот Хамилтон во Њујорк, каде што предавала француски и шпански јазик, и на Сорбона во Париз, каде што ја напишила тезата на Хенри Џејмс за нејзините магистерски студии по американска книжевност. Таа пишувала и преведувала на английски, француски и шпански јазик, а исто така солидно ги познавала германскиот, италијанскиот и грчкиот јазик.

Работела како преведувач за Канадската амбасада и за Француската стопанска комора и предавала во двојазично училиште во Париз и на универзитетот Лојола Меримонт во Лос Анџелес. Авторка е на двојазичните поетски збирки „Сонот за моите животнски души“ (Salmon Poetry 2013) и „Всесветена вселена“ (Red Hen Press 2006). Нејзините песни се појавиле во бројни книжевни списанија и антологии. Таа е авторка на приказни за деца и ко-автор со Џон Фицлералд на сценариото на *Примат*, напишано според неговиот роман. Хелен Кардона била стипендијантка на Институтот Гете и на Меѓународниот универзитет од Андалузија. Се појавила во, или позајмувала гласови за бројни филмови, најпознатите од кои се: *Chocolate*, *Mumford*, *Happy Feet 2*, *World War Z*, *Red 2*, *The Pink Panther*, *Inception*, *The Bourne Ultimatum*, *The Muppets*, *The Painted Veil* и многу други. Во филмот *Serendipity* таа е ко-автор заедно со режисерот Питер Челсом и композиторот Алан Силвестри на песната *Lucienne*, којашто ја испеала за филмот. Родум од Париз и растена ширум целата Европа, Хелен живеела и во Швајцарија, Англија, Франција, Велс, Монако, Германија, Шпанија и САД.

ПАРАЛЕЛНИ ТОНАЛИТЕТИ

Си принесуваме взајмно жртва
на животот, патници по непостојаните внатрешни
океани, морнари по потсвесните времененски
бранови, мајстори-градители на каприциозни
пејзажи. *Држи се за гривата, се смее разиграниот*
коњ, плескајќи со копитата
во ритам со ударите на тапанот.

Истуркана надвор од тесните синори
од магнетот на вселената,
принудена да ја напуштам илузијата
на сложувалката што ја наслевувам,
ме управува поезијата на математиката,
сенка кога го губам обликот
во светлосенката¹ на просторната интуиција.

Се разоткривам кога го одредувам лошиот предзнак.

Орелот
мене учи да ловам, по спокојот следува
брзина, благо војување, влекач
што открива тајни кодови, начела за
смртоносна борба, растеглив ум.
Восхити се како розата води
љубов со водата, како се претвораме во пуми
под дождот, како неподвижните планини
стануваат неопипливи облаци.

Музички зрееме
покриени со црешовите цутови,
божествена варијација.

Свест сме, што сака да се прошири.

¹ Светлосенката, или „ќјароскуро“ е средство во ликовните уметности, фотографијата и киното за создавање на илузија за обем и пластичност во дводимензионална површина. (бел. прев.)

СОНИШТАТА КАКО ВОДА

Трагам по схеми во соништата
преку маскирани суштества
уништени ко здробени честички
откривајќи парчиња од себеси.
Го гонам сонот недофатлив
со надеж дека ќе го излечам малерот

ЉУБОПИТЕН ЖИВОТ

Понекогаш, пред појадок
сум верувал и во дури
шест невозможни нешта.
~ Луис Керол

Мојот самовилски свет
раскошен, потопен храм
каде среде бури и виножита
сè е заборавено
okeанот предвестува
*Штом се крене огромен бран,
слонот ќе се качи врз
жирафата, и ќе научите
да дишите внатре во шупливатата вода.*
Ова се случува со пролетната рамноденица
дури и ако е тешко за верување.

ИЗОБИЛСТВО

Суптилната женска моќ создава величествена вселена, богата почва, птици како од митолошкиот Едем и дрвја што цутат во аптеоза.

Патувам низ ходниците на умот, синапсите на хаосот, френетичната амнезија, лажливите пориви, ширта небесна, покрај мермерните порти кон храмовите од кристал.

Ечи смевот Посејдан: *Поздравете го водениот змеј.* Со очи на аметист сведочи за напливите магија. Насмеани крокодили се претвораат во желки, моето име

пирамида, древна амајлија, срцето тајна кула што ја наслувам. Низ мрежата што сум ја исткала го разлабавувам крајот од тагата. Пристигнав за да останам.

ПАТЕКА КОН ДАРОВИТЕ

кога душава ми се преврте,
восприемајќи ја другата страна од сè ...

~ X.Д.

Шепоти ме будат.
Се враќам дома
зад една поворка од лебеди
кон еден остров во срцето на Париз.
На карпите кај што идат оние дивите
за да се перчат,
ја свиркам песнава,
погледни ја другата страна од светот

*небаре разширен шипл-карти
што треба да се преврти и сирне
за един взор кон скриената страна.
Сонот отвора заборавени виласти на създането.
Токму тоа, сметам, е времето.*

Извор: Hélène Cardona, *Dreaming My Animal Selves*
(Salmon Poetry, 2013).

Плужни
реколта
Плужни
за и јас

Така јас
сънта чак
Сега ѝ
вътре си
се съм



АБЕМОННИК

Магия края прозорецът поети,
Сънте во Душе-лодките стапи тоби. – отистеят мистер-ангели А
Софии и чин затворено – млада, склонена докъм създанието до
Грийт подвъки по стъклото: мъжест
Киску здравие не сме съдили – възможността да съм
Ви покарат оставето минути, които съм